

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 септември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Радмила Јанковска од Скопје УП2 09-186/21 од 17 август 2021 година против недонесување на Одлука по Барање за надомест на штета СЕ УСВОЈУВА.
2. Електродистрибуција да донесе соодветна Одлука согласно член 19 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Радмила Јанковска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-186/21 од 17 август 2021 година против Известување по Барање за надомест на штета на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Според жалителот, во с. Бадар имало 2 дена прекин на крај на јуни 2021 година. Се што било во фрижидерите е уништено, а Барање за обештетување (за 6.210,00 денари) е поднесено на 28 јуни.

Според Електродистрибуција, Барањето е одбиено, бидејќи дефектот кој е посочен, е настанат од временски неприлики, а за истото, жалителот е известен писмено, преку пошта.

На седницата одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-186/21 од 17 август 2021 година со прилог:
 - Барање за обештетување од 28 јуни 2021 година
 - Комуникација со Електродистрибуција
2. Одговор од ЕВН од 20 август 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 19 од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 231/18), по Барањето за надомест на штета мора да се донесе соодветна Одлука (независно дали ќе биде за усвојување или за одбивање), а Електродистрибуција во случајов има одговорено со Известување.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 186/21
2 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски